



Б - Интегрирана еколошка дозвола

В - Leje ekologjike e integruar

Име на компанијата / Emri i kompanisë

"Кнауф - Радика" АД Дебар

"Knauf - Radika" SHA Dibër

Адреса, поштенски број и град / Adresa, numri postar dhe qyteti

Улица 8-ми Септември бб, 1250 Дебар / Rruga 8-të Shtatori pn, 1250 Dibër

Број на дозвола / Numri i lejes

10-247/4 од/nga 26.04.2018

Содржина

Б - Интегрирана еколошка	
Содржина	
Речник на користени поими	
Вовед	
Дозвола	
Услови	
1. Инсталација за која се извава дозволата	
2. Работа на инсталацијата	
2.1. Техники на управување и контрола	
2.2. Суровини (вклучувајќи и вода)	
2.3. Ракување и складирање на отпад	
2.4. Преработка и одлагање на отпад	
2.5. Спречување и контрола на несакајни дејствија	
2.6. Мониторинг	
2.7. Престанок на работа	
2.8. Инсталации со повеќе оператори	
3. Документација	
4. Редовни извештаи	
5. Известувања	
6. Емисии	
6.1. Емисии за воздух	
6.2. Емисии за почва	
6.3. Емисија за вода	
6.4. Емисија за канализација	
6.5. Емисија за топлина	
6.6. Емисија за бучава и вибрации	
6.7. Емисија во почва	
7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води	
8. Програма за подобрување	

Përmbajtja

Б - ekologjike e integruar	
Përmbajtja	2
Fjalori i nocioneve të përdorura	3
Hyrje	6
Leje	10
Kushtet	11
1. Instalimi për të cilin jepet leja	11
2. Puna e instalimit	13
2.1. Teknikat e udhëheqjes dhe kontrolli	13
2.2. Lëndë e parë (përfshi dhe ujin)	13
2.3. Trajtimi dhe rrujtja e mbeturinave	14
2.4. Përpunimi dhe asgjësimi i mbeturinave	16
2.5. Ndalimi dhe kontrollimi i veprimeve të padashura	16
2.6. Monitorimi	17
2.7. Ndërprerja e punës	18
2.8. Instalime me më shumë operator	18
3. Dokumentacioni	19
4. Raporte të rregullta	21
5. Lajmërime	22
6. Emisionet	23
6.1. Emisionet për ajër	23
6.2. Emisionet për tokën	25
6.3. Emisionet për ujin	25
6.4. Emisionet për kanalizim	26
6.5. Emisionet për nxehtësi	29
6.6. Emisioni për zhurmë dhe vibrime	29
6.7. Emisione në tokë	30
7. Transferimi deri te stacioni për pastrim të ujrave të zeza	30
8. Programi për përmirësim	31

Речник на користени поими

Атмосферска вода	Дождовна вода што дотекува од покривни места каде што не се одвива процесот
Барање	Барање поднесено од страна за Операторот за ова дозвола
БПК	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
ГВЕ	Гранични вредности на емисија
Годишно	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
Градежен отпад и отпад од рушење	Отпад што потекнува од градење, реновирање и пушење, глава 17 од националниот каталог на отпадни или како што е договорено на друг начин.
Гранични вредности на емисија	Масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не снеат да бидат надминати во текот на една или повеќе временски периоди.
Граница за масен проток	Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстанција што може да биде емитирана во единица време.
дБ(А)	Децибели
Ден	Секој период од 24 часа
Денски	Период од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за внојно време).
Дневно	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
Договор	Писмен договор
Документација	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со ова дозвола.
Двегодишно	Еднаш на секои две години
Еколошка штета	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од Законот за животна средина.
Зелен отпад	Отпад дрво (не вклучувајќи импрегнирано дрво), растителни материјали како што е откос од трева и друга вегетација.
Инцидент	i. итен случај; ii. секоја емисија што не е во согласност со условите од

Фјалори и нociónеve të пëрдorura

Uji atmosferik	Uji nga shiu që rrjedh nga kulmet ku nuk zhvillohet procesi
Kërkesa	Kërkesë e paraqitur nga ana e Operatorit për këtë leje
KBO	Konsumimi biologjik i oksigjenit për 5 ditë
VKE	Vlerat kufitare të emisionit
Vjetore	Përafërsisht në interval të 12 muajve Periudhë ose pjesë e periudhës prej 12 mujash të njëpasnjëshëm
Mbeturina ndërtimore dhe mbeturina nga derdhja	Mbeturina nga ndërtimi, renovimi dhe derdhja, kreu 17 nga katalogu nacional i mbeturinave ose siç është rënë dakord ndryshe.
Vlerat kufitare të emisionit	Sasia, e shprehur në kuptimin e parametrave specifike të caktuara, koncentrimi dhe/ose niveli i lëshimit, të cilat nuk mund të kalohen përgjatë një ose më shumë periudha kohore.
Kufiri i rrjedhjes në masë	Vlera kufitare e emisionit e cila është shprehur si masa maksimale e një substance që mund të emitohet në kohë njësi.
дБ(А)	Decibela
Дитë	Çdo periudhë prej 24 orësh
E ditës	Periudhë nga 08.00 deri 22.00 (të gjitha ndryshimet duhet të ndikojnë në definimin e kohës së natës.
Ditore	Për kohën e të gjitha ditëve të punës të instalimit dhe në rast të emisioneve, kur emisionet ndodhin me matje të ulta në cilën do ditë.
Kontratë	Kontratë me shkrim
Dokumentacion	Çdo raport, regjistrim, informacion, fotografi, arsyetim, interpretim ose dokument tjetër në formë të shkruar ose elektronike që kërkohet me këtë leje.
Dy vjetore	Njëherë në çdo dy vjet
Dëm ekologjik	Në pajtim me definicionin për дëm ekologjik në nenin 5 të Ligjit për ambientin jetësor
Mbeturina të gjelbërta	Mbeturina druri (duke mos e përfshi dru të ngopur), materijale nga bimët, siç janë brezi i kositur i barit dhe vegjetacion tjetër.
Incident	i. urgjencë ii. çdo emision që nuk është në përputhshmëri me kushtet e

	iii. дозволата; секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; iv. секое ниво, дадено во ова дозвола, а е достигнато или надминато, и v. секоја индикација дека загадување на животната средина се случува или може да се случи.		lejes: iii. çdo kalim i kapacitetit ditor të mjeteve për trajtim të mbeturinave; iv. çdo nivel, i dhënë në këtë leje, dhe është arritur ose kalur: dhe v. çdo indikacion që ndotja e ambientit jetësor ndodh ose mund të ndodh.
Индустриски не опасен отпад	Согласно дефиницијата за индустриски не опасен отпад од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски не опасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад.	Mbeturina industriale jo të rezikshme	Në pajtim me definicionin për mbeturina industriale jo të rezikshme nga neni 6 i Ligjit për ambientin jetësor: Mbeturinë industriale jo e rezikshme që krijohet gjatë procesit të prodhimit në industri dhe nuk përmban karakteristika të rezikshme, ndërsa sipas vetive, përmbajtja dhe sasia dallojnë nga mbeturinat komunale.
ИСКЗ	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето	PIKN	Parandalim i integruar dhe kontroll i ndotjes
ИСО	Интернационална организација на стандарди	ONS	Organizata ndërkombëtare e standardeve
К	Келвин (единица мерка за температура)	К	Kelvin (njësi matëse për temperaturën)
Капацитет / опрема за задржување кПА	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал, собирници.	Kapcitet / pajisje mbajtje kPa	Pajisjet e destinuar për mbajtjen e materialeve eventualisht të skaduar
Лељ	Кило Паскали	Lel	Kilo Paskal
Локација чувствителни на бучава (ЛЧБ)	Еквивалентно континуирано ниво на звук	Lokacione të ndjeshme nga zhurma (LNZH)	Çdo shtëpi rezidente, hotel ose hostel, spital, shkollë, objekte fetare, ose vende të tjera dhe objekte për të cilat është e nevojshme mungesa e zhurmës me nivel i cili shkakton shqetësim.
МДК	Секоја резидентна куќа, хотл или hostel, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.	KML	Koncentrimi maksimal i lejuar i materieve ndotëse në gazrat që emitohen
Месечно	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитираат.	Mujore	Minimum 12 herë gjatë një viti, përafërsisht në intervale mujore.
Надлежен орган Неделно	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали	Autoritet kompetente Javore	Organ përgjegjës për lëshimin e PIKN lejeve
Ноќно време	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи		Për kohën e të gjitha javëve të punës të instalimit dhe në rast të emisioneve, kur ka emision, minimalisht me një matje në cilën do javë.
	За време на сите недели од работата на инсталацијата и во случај на емисији, кога има емисија, со минимум едно мерење во било која недела		
	Од 22.00 до 08.00 часот	Koha e natës	Nga 22.00 deri 08.00 h

Одржува	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да ја извршува функцијата.	Mirëmban	Mbajtja në gjendje të mirë, përfshirë edhe inspektimin e rregullt, servisimin, kalibrimit dhe riparimit nëse janë të nevojshme, me qëllim që në mënyrë adekuate ta kryen funksionin.
Оператор	Согласно дефиницијата за Оператор од член 5 од Законот за животна средина: - секое право или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжен да регистрира или алармира за активноста.	Operatori	Në pajtim me definicion për operator nga neni 5 i Ligjit për ambientin jetësor: - secili person juridik ose fizik i cili kryen aktivitet profesional, ose kryen aktivitete përmes instalimit dhe/ose e kontrollon, ose person që u janë besuar ose deleguar autorizime për marrjen e vendimeve ekonomike në lidhje me aktivitetin ose punën teknike, përfi dhe bartësin e lejes ose autorizim për aktivitet të tillë, përkatësisht person i cili është i ngarkuar të regjistron ose lajmëron për aktivitetin.
Полугодишно	Целиот или дел од периодот од 6 последователни месеци	Gjysëmvjetore	I gjithi ose pjesë e periudhës prej 6 mujave të njëpasnjëshëm.
Прилог	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола	Shtojcë	Çdo thirrje në Shtojcë nga kjo leje i referohet shtojcave të dorëzuara si pjesë e kësaj leje.
ПСОВ	Пречистителна станица за отпадни води	SPUZ	Stacion pastrimi për ujrë e zeza
Работни часови	Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да работи	Orë pune	Orë/kohë në të cilën instalimi ka leje/është e autorizuar të punon.
СЧ	Суспендирани часови	OS	Orët e suspenduara
Слика	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено	Fotografi	Çdo thirrje në fotografi ose numër fotografie do të thotë fotografi ose numër fotografie të përmbajtura nga kërkesa, vetëm nëse nuk është e rregulluar në mënyrë tjetër.
Стандардна метода	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. И.С., ЕН, ИСО, ЦЕН, БС или еквивалентно).	Mënyë standarde	Procedurë e njohur kombëtare, europiane ose ndërkombëtare (shmb. IS, EN, ISO, CEN, BS ose ekuivalente).
СУЖС	Систем за управување со животна средина	SMAJ	Sistemi për menxhimin me ambientin jetësor
Тешки метали	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од 4.0г/см ³ .	Metale të rënda	Metale të rënda janë grup i elementeve ndërmjet bakrit dhe bizmutit në sistemin periodik të elementeve - me dendësi specifike më të madhe se 4.0g/cm ³ .
Течен отпад	Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува материја	Mbeturina të lëngëta	Cila do mbeturinë në gjendje të lëngët dhe që përmban më pak se 2% materie të thatë.
ХПК	Хемиска потрошувачка на кислород	НКО	Harxhimi kimik i oksigjenit

Вовед

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Инсталацијата за ископ и дробење, мелење, сепарација и понатамошна преработка на гипс - минерални суровини. Лежиште на суровинската база е Долно Косоврасти и Мелнички мост. Простор на производните погони е на ул. "8-ми Септември" Дебар. Пристап од регионалниот патен правец Маврово - Дебар.

"КНАУФ - РАДИКА" АД Дебар лоцирана во КП 8043/1, КО Дебар 2, општина Дебар.

Непосредното опкружување на инсталацијата е следната:

- Источно од локацијата поминува регионалниот пат,
- На запад влезот од регионалниот пат,
- На север од локацијата се наоѓа стопански центар,
- На југ се граничи со езерото.

Влезот во локацијата е со пристапен пат од регионалниот пат.

— Опис на инсталацијата и опремата

Инсталација ископ, дробење, мелење, печење и преработка на гипс во гипс картонски плочи, прашкасти гипсени материјали, профили од поцинкован лим и штафови кој се користат за монтажа на гипс картонски плочки. Се произведува и дробен гипс од 0-35 мм, прашкаст гипс - рефус и спакуван во микронски фракции во КНАУФ - РАДИКА АД Дебар, со следните основни карактеристики:

- погон за дробење гипс
- погон за печење гипс
- погон за производство на гипс картонски плочки
- товарна хала
- погон за производство на профили
- погон за производство на прашкасти материјали МИСЦХЕРЕИ

Опремата ги произведува следните фракции: 0-4мм, 8-16мм, 16-32мм.

"КНАУФ-РАДИКА" АД Дебар работи во континуирано во текот на цела година, со работно време од 07 до 15 часот, работа во една смена, а попотрба во зависност од побарувачката на

Нырје

Пershkrim i shkurtër i instalimit i rregulluar me këtë leje

Instalimi për germim dhe thyerje, bluarje, ndarje dhe përpunim të më tutjeshëm të gipsit - lëndë të parë minrale. Depozita bazë e lëndës së parë është Kosovrasti i Poshtëm dhe ura e Meniçanit. Hapësira e e fabrikës së prodhimit është në rr. "8-të Shtatori" Dibër. Qasja nga drejtimi rrugor i rrugës regjionale Mavrov - Dibër.

"Knauf - Radika" SHA Dibër ndodhet në PK 8043/1 KK Dibër 2, komuna Dibër.

Ambienti i menjëhershëm nga instalimi është si më posht:

- Në lindje të lokacionit kalon rruga regjionale,
- në përfundim hyrja nga rruga regjionale,
- Në veri nga lokacioni gjenden qendra ekonomike,
- Në jug kufizohet me liqenin.

Hyrja në lokacion është me rrugë qasëse nga rruga regjionale.

— Përshkrimi i instalimit dhe pajisjet

Instalimi germim, thyerje, bluarje, pjekja dhe përpunimi i gipsit në pllaka gips-kartoni, materijale të pluhurzuara të gipsit, profile metalike të galvanizuara dhe bulona të cilat përdoren për montimin e pllakave të gips-kartonit. prodhohet dhe gipsi i thyer nga 0-35mm, gips pluhur - me shumicë dhe i pakëtuat në mikro fraksione në Knauf - Radika AD Dibër, me karakteristika bazë:

- fabrikë për thyerjen e gipsit
- fabrikë për pjekjen e gipsit
- fabrikë për prodhimin e pllakave të gips-kartonit
- salla e ngarkimit
- fabrika për prodhimin e profileve
- fabrika për prodhimin e materijaleve të pluhurzuara

Pajisjet i prodhojnë fraksionet siç vijojnë: 0-4mm, 8-16mm, 16-32mm.

"Knauf-Radika" SHA Dibër punon në kontinuitet gjatë gjithë vitit, me orar pune nga 07 deri 15 h, punë me një turn, ndërsa në rast nevojë në varshmëri nga kërkesat e tregut mund të punohet edhe me dy dhe tre turne nga e hëna në premte, gjatë periudhës verore në rast nevojë punohet edhe deri në ora 17, gjatë

пазарот може да се работи и во две и три смени од понеделник до петок. во текот на летниот период по потреба се работи и до 17 часот. во текот на зимскиот период, активноста во најголем дел се намалени.

– Енергетски потреби

"КНАУФ - РАДИКА" АД Дебар користи мазут и пропанбутан гас за потреби на загревање на погоните. Електричната енергија се снабдува од трафостаница која се наоѓа надвор од локацијата на инсталацијата. Трафостаницата е заедничка и ги опслужува сите фирми кои се наоѓаат во околината на инсталацијата, а се во сопственост на операторот.

Електричната енергија се употребува за:

- одвивање на целокупниот технолошки процес,
- останати стандардни комунални потреби вклучувајќи и осветлување на целата локација и просториите.

Потрошувачката на електрична енергија во "КНАУФ - РАДИКА" АД Дебар се движи во просек од 10 000 кнх годишно, имајќи го предвид обемот на базата и инсталираната моќност.

– Водоснабдување

Водата на локацијата на "КНАУФ - РАДИКА" АД Дебар ја обезбедува друштвото за комунални услуги ЈП Стандард Дебар, со кого операторот има склучено договор за испорака насурова техничка вода во количина од 2л/с од цевковод за вода од ЈП Стандард Дебар, со кои има специјален договор за користење на услугите на јавното претпријатие. Прилог фотокопја од договор.

Испорачаната вода "Кнауф - Радика" АД Дебар ја користи за дробење, печење и складирање на сепарираниот гипс и изработка на гипс картони.

Согласно природата на работата, употребата на вода во гипс база ја има следната намена:

- подготовка на готов гипс,
- перење на опремата по завршување на циклус за подготовка на гипс,
- перење на погоните,
- перење на возилата за транспорт на гипс

Сите технолошки отпадни води се собираат со систем за прифаќање, собирање и таложување на отпадни води.

periodhës dimrore, aktivitet në pjesën më të madhe zvoglohen.

– Nevojat energjetike

"Knauf-Radika" SHA Dibër përdor mazut dhe gaz propanbutan për ngrohejn e fabrikave. Energjia elektrike furnizohet nga trafostacioni e cila ndodhet jasht lokacionit të instalimit. Trafostacioni është i përbashkët dhe u shërben të gjitha kompanive të cilat ndodhen në afërsi të instalimit, dhe janë në pronësi të operatorit.

Energjia elektrike shfrytëzohet për:

- realizimin e të gjithë procesit teknologjik,
- nevoja të tjera standarde duke përfshi dhe ndriçimin e të gjithë lokacionit dhe hapësirave.

Konsumi i energjisë elektrike në "Knauf-Radika" SHA Dibër lëvizën në mesatare prej 10 000 knjh në vjet, duke pasur parasysh vëllimin e bazës dhe fuqinë e instaluar.

– Furnizimi me ujë

Uji në lokacionin e "Knauf-Radika" SHA Dibër, e siguron shoqëria për punë komunale NP Standard Dibër, me të cilën operatori ka kontratë për shpërndarjen e ujit të papërpunuar teknik në sasi prej 2 l/s nga tubacioni për ujë nga NP Standard Dibër, me të cilën ka kontratë speciale për shfrytëzim të shërbimit të ndërmarrjes publike.

Shtojcë fotografi e kontratës.

Ujin e porositur "Knauf-Radika" SHA Dibër e shfrytëzon për thyerje, pjekje dhe magazinim të gipsit të ndarë dhe prodhimin e pllakave të gips-kartonit.

Në pajtim me natyrën e punës, përdorimi i ujit në bazën e gipsit e ka qëllimin si më posht:

- pregaditja e gipsit të gatshëm,
- larja e pajisjeve pas mbarimit të ciklusit të pregaditjes së gipsit,
- larjen e fabrikave,
- larjen e automjeteve për transport të gipsit.

Të gjitha ujrata e ndotura teknologjike grumbullohen në sistemin për pranim, mbledhje dhe fundërim të ujrave të zeza.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација Leje të tjera të integruara të lidhura me këtë instalim		
Сопственик на дозволата Pronari i lejes	Број на дозвола Numri i lejes	Дата на издавање Data e lëshimit
Нема Nuk ka		

Замнети дозволи / Согласности / Овластувања поврзани со оваа инсталација Leje të zavendësuar / Pëlqime / Autorizime të lidhura me këtë instalim		
Сопственик Pronari	Референтен број Numër referimi	Дата на издавање Data e lëshimit
Нема Nuk ka		

– Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да достави податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл. 55 ст.2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба до одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба за бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебни плик.

– Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжен за таа активност.

– Конфиденциалитет

Leje e obligon Operatorin të dorëzon të dhëna deri të Organi kompetent. Organi kompetent do ti vendos të dhënat në regjistrat komunal, në pajtim me nevojat e Ligjit për ambientin jetësor. Në qoftë se Operatori konsideron se cila do nga të dhënat e sigurura janë konfidenciale biznesi, mund të drejtohet deri të Organi kompetent dhe ti largojë të njejtat nga regjistri, në pajtim me Ligjin për ambientin jetësor. për ti mundësuar Organit kompetent të përcakton nëse të dhënat janë konfidenciale biznesi, Operatori duhet të njejtat qartë ti definon dhe të citon shkaqe të qarta dhe precize për të cilat kërkon largim. Operatori mund të cakton cilat dokumente ose pjesë nga to i konsideron për konfidenciale biznesi ose industrie, në pajtim me Ligjin për ambientin jetësor, neni 52 alinea 2 pika 4. Operatori do të ceki arsyen për të cilë Oragani kompetent duhet të miratoj konfidencë. Të dhënat dhe arsyen për konfidencë duhet të dorzohen drejt kërkesës për leje të integruar ekologjike në zarf të veçantë.

– Ndryshime në leje

Kjo leje mund të ndryshohet në pajtim me Ligjin për ambientin jetësor.

Në qoftë se leja autorizon realizimin e aktiviteteve të veçanta nga fusha e menaxhimit me mbeturina, atëherë duhet të dorëzohet vërtetim për kalimin e provimit profesinoal për menaxhues me mbeturina për personin e autorizuar për atë aktivitet.

Предмет Lënda	Датум Data	Коментар Koment
Барање бр. Kërkesa nr.	Добиено E Pranuar	
Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола 03-831/1 Kërkesë për marrjen e B - leje e integruar ekologjike 03-831/1	21.12.2017	Доставеното барање нема недостатоци Leja e dorzuar nuk ka mungesa
Записник од извршен увид 08-217 Procesverbal nga vizita në teren 08-217	23.01.2018	Усвоен и потпишан од одговорните лица I pranuar dhe i nënshkruar nga personat përgjegjës
Објава на Нацрт Дозвола Б - интегрирана еколошка дозвола Shpallja e projekt lejes B - leje e integruar ekologjike	11.04.2018	Објавен на дневен весник и web страната на Општина Дебар I shpallur në gazetën ditore dhe web faqen e Komunës Dibër
Извештај од јавен увид Raport nga shqyrtimi publik	25.04.2018	
Дозвола бр. 10-247/4 Leja nr. 10-247/4	26.04.2018	

Б интегрирана еколошка дозвола - Закон за животна средина
B leje e integruar ekologjike - Ligji për ambientin jetësor

Дозвола - Leje

Број на дозвола/Numri i lejes
10-247/4 од/nga 26.04.2018

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. Весник на Република Македонија бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 42/14, 44/15 и 129/15).

Друштво за рударство и минерални сировини
"Кнауф - Радика" АД Дебар
(Оператор)
Со регистрирано седиште на:
Адреса: 8-ми Септември
Поштенски број (Град): 1250 Дебар
Држава: Република Македонија

Број за регистрација на компанијата 4001826

Да раководи со Инсталацијата
Инсталацијата за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални сировини - ископ и дробење на минерални сировини
"Кнауф - Радика" АД Дебар
Ул. 8-ми Септември бр.72 КП 8043/1 КО Дебар 2, општина Дебар, 1250 Дебар, Република Македонија
Во рамките на дозволата и условите во неа.

Organi kompetent për ambientin jetësor në korniza të kompetencave të saj në pajtim me nenin 95 nga Ligji për ambientin jetësor (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 42/14, 44/15 dhe 129/15).

Shoqëri për miniera dhe lëndë të parë minerale
"Knauf-Radika" SHA Dibër
(Operator)
Me seli të regjistruar
Adresa: 8-të Shtatori
Numri postar (Qytet): 1250 Dibër
Shteti: Republika e Maqedonisë

Numri i regjistrimit të kompanisë 4001826

Të menaxhon me Instalimin
Instalimi për gjermim, thyerje, bluarje, mbjellje, nxehje të lëndës së parë minerale - gjermim dhe thyerje e Lëndës së parë minerale
"Knauf-Radika" SHA Dibër
Rr. 8-të Shtatori nr.72 PK 8043/1 KK Dibër 2, komuna Dibër, 1250 Dibër, Republika e Maqedonisë
Në kornizë të lejes dhe kushteve në të.

Градоначалник/ Kryetar i Komunës
Ruzhdi Lata

Услови

Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Kushtet

Instalimi për të cilën jepet leja

1.1.1 Operatori është i autorizuar të realizon aktivitetet dhe/ose aktivitete të ngjajshme të cekuar në Tabelën 1.1.1

Табела 1.1.1 Tabela 1.1.1		
Активност од Анекс 2 од УРЕДБАТА за определување на активностите за кои се издава интегрираната еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план Aktivitete nga Shtojca 2 e RREGULLORES për përcaktimin e aktiviteteve për të cilat jepet leja e integruar ekologjike përkatësisht leje për pajtueshmërinë me planin operativ dhe rënditjen kohore për dorëzimin e kërkesës për leje pajtueshmërinë me planin operativ	Опис на наведената активност Përshkrimi i aktiviteteve të caktuara	Граници на наведената активност Kufitë e aktivitetit të cekur
Прилог 2 Точка 3. Индустија и минерали 3.2. Shtojca 2 Pika 3. Industria dhe minerali 3.2	Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални сировини - ископ и дробење на минерални сировини Прилог 2 точка 3.2 Instalimet për gjermim, thyerje, bluarje, mbjellje, nxehje të lëndës së parë minerale - gjermim dhe thyerje e lëndës së parë minerale Shtojca 2 pika 3.2	$Q = 20\text{m}^3/\text{x}$
Прилог 2 Точка 3. Индустија и минерали 3.3 Shtojca 2 Pika 3. Industria dhe minerale 3.3	Стационарни $13\,000\,000\text{ m}^2$ гипс картонски плочки и $200\,000$ гипс прашкасти производи и материјали $13\,000\,000\text{ m}^2$ pllaka gips-kartoni stacionare dhe $200\,000$ prodhime dhe materiale të pluhurzuara të gipsit	$12-15\text{ m}^3/\text{x}$ гипс и гипсени производи $12-15\text{ m}^3/\text{x}$ gips dhe prodhime gipsi

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана во прилог И.2 од барањето за еколошка дозвола.

1.1.3 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во Дозволата.

1.1.4 Инсталацијата ќе работи во границите, обемот и во капацитетот наведен во барањето и во оваа дозвола. Сите промени ќе се изведат и дозволат само по претходно известување и одобрување на надлежниот орган.

1.1.5 Ова дозвола е само за потребите на ИСКЗ согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 и 44/15) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзакониски акти.

1.1.6 Во рок од 15 дена од добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола, Операторот е должен да го плати Годишниот надоместок за поседување Б - интегрирана еколошка дозвола како и 10% од годишниот надоместок за инспекциски надзор, согласно Уредбата за висината на надоместок кој го плаќат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б - Интегрирана еколошка дозвола (Сл. Веник на РМ бр. 117/07 и 64/10).

1.1.2 Aktivitetet e autorizuara në kushtet 1.1.1 do të zhvillohen vetëm në korniza të lokacionit të instalimit, e paraqitur në shtojcën I.2 të kërkesës për leje ekologjike.

1.1.3 Instalimi do të punon, do të kontrollohet, do të mirëmbahet dhe emisionet do të jenë siç janë cekur në Leje.

1.1.4 Instalimi do të punojë në kufi, vëllimin dhe me kapacitetin e cekur në kërkesë dhe në këtë leje. Të gjitha ndryshimet do të realizohen dhe lejohen vetëm pasi të jetë informuar dhe të jenë të miratuar nga organi kompetent.

1.1.5 Kjo leje është vetëm për nevojat e PIKN në pajtim me Ligjin për ambientin jetësor (Gazeta zyrtare e RM nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 dhe 44/15) dhe asgjë nga kjo Leje nuk e liron Operatorin nga obligimet dhe përmbushjen e kushteve dhe kërkesat nga ligjet dhe aktet nënligjore të tjera.

1.1.6 Brenda 15 ditëve nga marrja e B - lejes së integruar ekologjike, Operatori është i detyruar ta paguan kompensimin Vjetor për posedim të B - lejes së integruar ekologjike si dhe 10% e kompensimit vjetor për mbikqyrje inspektuese, në pajtim me Urdhëresën për vlerën e kompensimit që e paguan operatorët e instalimeve të cilët kryejnë aktivitete për të cilat jepet B - Leje e integruar ekologjike (Gazeta zyrtare e RM nr. 117/07 dhe 64/10).

Работа на инсталацијата

Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата, согласно условите во Дозволата ќе биде управувана и контролирана онака што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1 или на друг начин договорен со Надлежниот орган во пишана форма.

Табела 2.1.1 Управување и контрола
Tabela 2.1.1 Menaxhimi dhe kontrolla

Опис Përshkrim	Документ Dokument	Дата кога е примен Data kur është pranuar
Структура на организација Struktura e organizatës	Прилог II - Додаток 1 Shtojca II - Shtesa 1	06.03.2014
	Технолошка шема на процесот на работа на инсталацијата Skema teknike e procesit të punës së instalimit	

2.1.2 Операторот назначи лице одговорен за прашањата од животна средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на останатиот персонал.

2.1.3 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе бидат одржувани во добра состојба.

2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние услови од Дозволата кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел подобрување на извршувањето на нивните обврски.

2.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат во границите наведени во Дозволата.

Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторт, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма

2.2.2 Операторот ќе обезбеди чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата.

Puna e instalimit

Техникат е менaxhimit dhe kontrollit

2.1.1 Instalimi për të cilin jepet Leja, në pajtim me kushtet për Leje do të menaxhohen dhe kontrollohen në mënyrë siç janë përshkruar në Tabelën 2.1.1 ose në mënyrë tjetër e kontraktuar me organin kompetent në formë të shkruar.

2.1.2 Operatori emëron person përgjegjës për pyetje nga mjedisi jetësor i cili do të jetë i trajnuar në mënyrë të duhur dhe do të kryej trajnime për personelin.

2.1.3 I gjithë instalimi, pajisjet dhe mjetet teknike të përdorura gjatë menaxhimit me Instalimin për të cilin jepet Leja do të mirëmbahen në gjendje të mirë.

2.1.4 I gjithë personeli do të jetë plotësisht i njoftuar me këto kushte nga Leja të cilat kanë të bëjnë me obligimet e tyre dhe do të sigurohet trajnim adekuat dhe instruksione të shkruara për punë, me qëllim përmirësimin e realizimit të obligimeve të tyre.

2.1.5 Instalimi do të punojë, do të kontrollohet dhe do të mirëmbahet dhe emisionet do të jenë në kufitë e cekura në Leje.

Lënda e parë (përfshi dhe ujin)

2.2.1 Operatori, në pajtim me kushtet e lejes, do të shfrytëzoj lëndë të parë (përfshi dhe ujin) ashtu siç është përshkruar në dokumentacionin e shënuar në Tabelën 2.2.1, ose në mënyrë tjetër të kontraktuar me Organin kompetent në formë të shkruar

2.2.2 Operatori do të sigurojë ruajtjen e lëndës së parë dhe do të kujdeset për integritetin e depove.

Табела 2.2.1 Суровини (вклучувајќи и вода)
Tabela 2.2.1 Lënda e parë (përfshi dhe ujin)

Опис Përshkrim	Документ Dokumenti	Дата кога е примено Data kur është pranuar
Прилог IV Суровини, помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата Shtojca IV Lënda e parë, materijale ndihmëse dhe energjitë e shfrytëzuara ose të prodhuara në instalim	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола бр. 08-217/2014 Kërkesa për marrjen e B - leje të integruar ekologjike nr. 08-217/2014	06.03.2014

2.2.3 Сите позначајни промени во обезбедувањето и користењето на суровините ќе бидат направени по претходно доставено известување и одобрување од надлежниот орган.

Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

2.2.3 Të gjitha ndryshimet në sigurimin dhe shfrytëzimin e lëndës së parë do të kryhen pasi të dorzohen dhe miratohen nga organi kompetent.

Trajtimi dhe magazinimi i mbeturinave

2.3.1 Operatori, në pajtim me kushtet e lejes, do ti magazinon mbeturinat ashtu siç është përshkruajtur në dokumentat e shënuara në Tabelën 2.3.1, ose në mënyrë tjetër i kontraktuar me Organin kompetent në formë të shkruar.

Табела 2.3.1 Ракување и складирање на отпад
Tabela 2.3.1 Trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave

Опис Përshkrim	Документ Dokumentat	Дата кога е примено Data kur është pranuar
Прилог V цврст и течен отпад Shtojca V mbeturina të ngurta dhe të lëngëta	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола бр. 03-831/1-14/2017 (Број од архива) Kërkesë për marrjen e B - lejes së integruar ekologjike nr. 03-831/1-14/2017 (Numër nga arhiva)	06.03.2014
Табела 5 Tabela 5	Отпадни - користење/одржување Mbeturina - shfrytëzimi/mirëmbajtja	

2.3.2 Отпадот ќе се складира на местата посебно определени за тоа и ќе биде соодветно заштитен од прелевање и истекување на течности. Садовите и проосториите ќе бидат јасно означени.

2.3.2 Mbeturinat do të magazinohen në vendet të caktuara për atë dhe do të jenë të mbrojtura në mënyrën e duhur nga derdhja dhe rjedhja e lëngjeve. Enët dhe hapësirat do të jenë qartë të shënuara.

2.3.3 Операторот секој вид на отпад соодветно ќе го одделува и нема да го меша при складирањето.

2.3.4 Операторот пред да го пренесе отпадот за друго лице со кое што има склучено Договор за превземање на отпадот, ќе го спакува и означи истиот според Националните, Европските и други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.

2.3.5 Тињата отстранета од таложниците ќе се складира во кругот на инсталацијата. Истата е потребно повремено да се оросува со вода за да се спречи создавање на прашина. Создадената количина на тиња Операторот ќе ја продава на заинтересираните корисници.

2.3.3 Operatori çdo lloj të mbeturinave në mënyrë adekuate do ta largojë dhe nuk do të përzier gjatë magazinimit.

2.3.4 Operatori para se të transportoj mbaturinat për personin tjetër që ka kontraktuar për marrjen e mbeturinave, do ta paketoj dhe do ta shënoj të njëjtin sipas standardeve kombëtare, europiane ose standarde të tjera të cilat janë në fuqi për shënim të tillë.

2.3.5 Llumi i larguar nga grumbulluset do të rruhet në rrethin e instalimit. Është e nevojshme i njëjti koh pas kohe të stërpiket me ujë që ndalohe formimi i pluhurit. Sasia e formuar të llumit Operatori do ta shes shfrytëzuesve të interesuar.

Табела 2.3.2 Отпад складиран на самата локација
Tabela 2.3.2 Mbaturina të rrugjura në vet lokacionin

Опис на отпад Përshkrimi i mbeturinës	Место на складирање на самата локација Vendi i magazinimit në vet lokacion	Начин на складирање Mënyra e magazinimit	Услови на складирање Kushtet e magazinimit
Мешан комунален отпад Mbeturina komunale të përziera	Во кругот на инсталацијата Në rreth të instalimit	Садови за комунален отпад Enë për mbeturina komunale	На отворено Në hapësirë të hapur
Отпад од Истрошени делови од возила Mbeturina nga pjesë të konsumuara të automjeteve	Во кругот на инсталацијата Në rreth të instalimit	Во кругот на селективен чуваат на Инсталацијата Në rreth të selektuar rruhen në Instalim	На отворено Në hapësirë të hapur
Отпадно дрво Mbeturina druri	Во кругот на инсталацијата Në rreth të instalimit	Времено депо за отпад од дрво Depo e përkohëshme për mbeturina druri	На отворено Në hapësirë të hapur
Отпадно железо Mbeturina metalike	Во кругот на инсталацијата Në rreth të instalimit	Времено депо за метален отпад Depo e përkohëshme për mbeturina metalike	Покриена просторија Hapësirë e mbuluar
Отпад гипс-јаловина Mbeturina nga mbetje gipsi	Во кругот на инсталацијата Në rreth të instalimit	Времено депо за интерен отпад Depo e përkohëshme për mbeturina të mbrendshme	Нема Nuk ka
Експлозивни средства	Во кругот на инсталацијата	Минерска група веднаш ги	Нема Nuk ka

неупотрбливи Мјете експлозиве të papërdorura	Në rreth të instalimit	уништува на површински коп Група е minimit menjëherë i asgjeson në minierë sipërfaqësore	
Шкарт од гипс картонски плочки Мбетје nga pllakat gips-karton	Се собира Grumbullohet		Транспортира до депонија Transportohet deri në deponi

Преработка и одлагање на отпад

2.4.1 Операторт, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Пërpunimi dhe asgjësimi i mbeturinave

2.4.1 Operatori, në pajtim me kushtete lejes, do ti përpunoj dhe asgjësoj mbeturinat siç janë përshtuar në dokumentat e shënuara në Tabelën 2.4.1, ose në mënyrë tjetër i Kontraktuar me shkrim me Organin kompetent.

Табела 2.4.1 Искористување и остранивање на отпадот Tabela 2.4.1 Shfrytëzimi dhe menjanimi i mbeturinave		
Опис Përshkrimi	Документ Dokument	Дата кога е примено Data kur është parnuar
Прилог V Shtojca V	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола 08-217-2014/2017 Kërkesë për marrjene B - lejes së integruar ekologjike 08-217-2014/2017	06.03.2014
Договор за превземање на комунален отпад Kontratë për mbledhjen e mbeturinave	ЈКП "Стандард" Дебар NKP "Standard" Dibër	

2.4.2 Во граници на инсталацијата смее да се одлага исклучиво интерен отпад.

2.4.3 Одлагањето на отпадот од таложниците надвор од локацијата на инсталацијата ќе се врши само на локација за складирање на интерен отпад посочена од страна на надлежниот орган.

2.4.4 За активности поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспекциски надзор од страна на овластени лица од Надлежниот орган во секое време.

Спречување и контрола на несакани дејствија

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од

2.4.2 Në kufi të instalimit mund të asgjesohet vetëm mbeturina të mbrendëshme

2.4.3 Asgjësimi i mbeturinave nga grumbulluset jasht lokacionit të instalimit do të bëhet vetëm në lokacionin për depozitim e mbeturinave të mbrendshme e caktuar nga organi kompetent.

2.4.4 Për aktivitete të lidhura me procedura për menaxhim me mbeturina në lokacion do të mbahet evidencë e plotë, e cila do të jetë në dispozicion për mbikqyrjen inspektive nga ana e personave të autorizuar nga Organi kompetent në çdo kohë.

Ndalimi dhe kontrollimi i veprimeve të padashura

2.5.1 Operatori, në pajtim me kushtet e lejes, do ti ndalojë dhe kufizojë pasojat e veprimeve të

несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

padashura, ashtu siç është pëeshkruar në dokumentacionin e shënuar në Tabelën 2.5.1, ose në mënyrë tjetër e kontraktuar me Organin kompetent.

Табела 2.5.1 Спречување на не сакани дејствија Tabela 2.5.1 Ndalimi i veprimeve të padashura		
Опис Përshkrim	Документи Dokumenta	Дата кога е примено Data kur janë pranuar
Прилог XIII Shtojca XIII	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола 08-217-2014/2017 Kërkesa për marrjen e B - lejes së integruar ekologjike 08-217-2014/2017	06.03.2014

Операторот во рок од 6 (шест) месеци од издавањето на Дозволата ќе приготви План за итни интервенции во случај на хаварија и истиот ќе го достави до Надлежниот орган во општина Дебар за негово резгледување и усвојување.

Во случај на несреќа

2.5.2 Операторот треба да го изолира изворот на било каква емисија. да спроведе истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа. Да ги спроведе мерките предвидени со Планот за итни интервенции во случај на хаварија. Да забележи датум и место на несреќа. Да се извести Надлежниот орган и другите заинтересирани страни.

Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1. или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Operatori mbrenda 6 (gjashtë) muajsh e dhënies së Lejes do të pregadis Plan për intervenime urgjente në rast të fatkeqësive dhe të njejtën do ta dorzojë deri te Organi kompetent në komunën Dibër për shqyrtimin dhe miratimin e saj.

Në rast fatkeqësie

2.5.2 Operatori duhet të izoloj burimin e çfarë do emisioni, të hetoj për të indentifikuarnatyrën, burimin dhe shkakun e çfarë do emisioni që del prej saj. Të miren masat e parashikuara me Plan për intervenime urgjente në rast fatkeqësie. të shënoj datën dhe vendin e fatkeqësisë. të lajmërohet organi kompetent dhe palët tjera të interesuara.

Monitorimi

2.6.1 Operatori, në pajtim me kushtete lejes, do të lajmërojë, monitoron, do të analizojë dhe do ta zhvilloj të njëjtin siç është paraqitur në dokumentet e shënuara në Tabelën 2.6.1, ose në mënyrë tjetër i kontraktuar me shkrim me Organin kompetent.

Табела 2.6.1 Мониторинг Tabela 2.6.1 Monitorim		
Опис Përshkrim	Документ Dokument	Дата кога е доставено Data kur është dorzuar
Прилог XI Shtojca XI	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола 08-217-2014/2017 Kërkesa për marrjen e B - lejes së integruar ekologjike 08-217-2014/2017	06.03.2014

2.6.2 Операторот ќе обезбеди безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисијата наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот, и безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.3 Земање примероци и анализите ќе се изведува според важечките стандарди за анализи.

2.6.4 При секој спроведен мониторинг Операторот е должен до Надлежниот орган да достави Извештај од извршени мерења во рок од 14 (четринаесет) дена од денот на спроведување на мониторингот во оригинална форма. Мониторингот може да го врши било која овластена лабораторија која е акредитирана за мерење на сите параметри наведени во Додатокот 2 од Дозволата.

Престанок на работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

2.6.2 Operatori do të sigurojë qasje të sigurtë dhe të përherëshme deri te pikat matëse, që të mundësohet marrja e mostrave/monitorimi që të realizohet në relacion me pikat e emisionit të shënuara në Shtojcën 2, vetëm nëse nuk është ndryshe e theksuar në Shtojcë, dhe qasje të sigurtë deri te pikat tjera për marrje të mostrave/monitorimi, kur atë ta kërkojë organi kompetent.

2.6.3 Marrja e mostrave dhe analizimi do të realizohet sipas standardeve për analiza në fuqi.

2.6.4 Përgjatë çdo monitorimi Operatori është i detyruar deri te organi kompetent të dorzojë raport nga matjet e bëra brenda 14 (katërbëdhjet) ditëve nga dita e zbatimit të monitorimit në formë origjinale. Monitorimin mund ta kryej cila do laborator e autorizuar e cila është e akredituar për matjen e të gjitha parametrave të shënuara në Shtojcën 2 të Lejes.

Ndërprerja e punës

2.7.1 Operatori, në pajtim me kushtet e lejes, do të sigurojë kushte për ndërprerje të punës në instalim siç është përshkruar në dokumentet e shënuara në Tabelën 2.7.1, ose në mënyrë tjetër e kontraktuar me organin kompetent në formë të shkruar.

Табела 2.7.1 Престанок на работа

Tabela 2.7.1 Ndërprerja e punës

Опис Përshkrimi	Документи Dokumenta	Дата кога е примено Data kur është pranuar
Прилог XIV Shtojca XIV	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола бр. 08-217- 2014/2017 Kërkesë për marrjen e B - lejes së integruar ekologjike nr. 08-217-2017/2017	06.03.2014

Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Во инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор или оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата, означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

Instalime me më shumë operator

2.8.1 Në instalimin për të cilin jeppet leja menaxhon vetëm një operator ose kjo leje është valide vetëm për ato pjesë të instalimit, të shënuara në hartën pjesën 1.1.2 të kësaj leje.

Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:

- a) секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техничките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. овие записи ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел;
- b) целиот спроведен мониторинг и земање примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:

- a) Специфицирана документација,
- b) Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (Други документи).

3.1.3 Копја од било која специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежен орган на ногово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- a) да бидат читливи;
- b) да бидат направени што е можно побрзо;
- c) да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за:

- Шифра на отпадот;
- Количник;
- Пропратна документација (идентификационени транспортен формулар);
- Конечна дестинација.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку

Dokumentacioni

3.1.1 Dokumentacioni do të përmbaj të dhëna për:

- a) çdo parregullsi, defekt ose ndalim të punë të stacionit, pajisjeve ose tekniket (përfshi dhe masat afatshkurte ose afatgjate për rregullim) që mund ti ketë, ka pasur ose do të ketë ndikim në performansat kundrejt ambientit jetësor që ka lidhje me instalimin për të cilën jepet leja. Këto shënime do të ruhen në diatrin e mbajtur për atë qëllim.
- b) i gjithë monitoringu dhe marrja e mostrave dhe të gjitha vlerësimet të bëra në bazë të atyre të dhënave.

3.1.2 Për inspektim nga ana e Organeve kompetente në cilën kohë të përshtashme do të jenë në dispozicion:

- a) Dokumentacion i specifikuar,
- b) Cilat do dokumente tjera të bëra nga Operatori në lidhje me punën e instalimit për të cilën jepet leja (Dokumete tjera).

3.1.3 Kopje e cilit do dokument të specifikuar ose dokument tjetër do të jetë në dispozicion të organit kompetent me kërkesë të tij dhe pa kompenzim.

3.1.4 Dokumentet e specifikuar dhe dokumentet tjera:

- a) të jenë të lexueshme,
- b) të bëhen sa është e mundur më shpejt,
- c) ti përfshinë të gjitha shtesat dhe të gjitha dokumentat origjinale të cilat mund të zbatohen.

3.1.5 Operatori është i detyruar dokumentacion e specifikuar dhe dokumentacionin tjetër ta ruaj gjatë kohës së vlefshmërisë të kësaj leje, si dhe pesë vjet pas mbarimit të vlefshmërisë.

3.1.6 Për të gjithë mbeturinat e pranuar ose të krijuara në instalim për të cilin jepet leja, operatori do të ketë dokumentacion (dhe do ta ruaj të njëjtën për kohën e vlefshmërisë të kësaj leje, si dhe pesë vjet pas mbarimit të vlefshmërisë) për:

- Identifiki i mbeturinave;
- Sasia;
- Dokumentacioni përcjellës (Formulari identifikues i transportit);
- Destinacioni përfundimtar.

3.1.7 Operatori i instalimit për të cilën jepet leja do të bëjë procesverbal, në qoftë se ka ankesa ose

постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. во записникот треба са стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

pretendime për ndikimin e saj ndaj ambientit jetësor. Në procesverbal duhet të qëndron data dhe koha e ankesës, si dhe rezime e shkurtër nëse ka pasur çfarëdo lloj hetimi në bazë të saj dhe rezultatet e së njëjtës. Procesverbalet e tilla duhet të ruhen në ditar të mbajtur për atë qëllim.

Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина во општина Дебар.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2:

- a) во однос на наведени емисиони точки;
- b) за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договарат за време на преговорите;
- c) давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
- d) испраќање на извештај до Надлежниот орган до крајот на март наредната година за претходната година со содржина и податоци специфицирани во следната табела.

Годишен извештај за животна средина

4.2.1 Емисии од инсталација

4.2.2 Извештај за управување со отпад

4.2.3 Преглед за потрошувачка на суровини

4.2.4 Преглед на забелешки (жалби/поплаки)

4.2.5 Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година

4.2.6 Програма за управувањето со животната средина - предлог за тековната година

4.2.7 Регистар на загадувачки емисии - извештај од претходната година

4.2.8 Регистар за загадувачки емисии - предлог за тековната година

4.2.9 Извештај за мониторингот на животната средина

4.2.10 Преглед на инциденти

4.2.11 Извештај од анализа на употреба на енергијата во инсталацијата

4.2.12 Извештај од анализа на ефикасноста од користење на суровини во процесот

4.2.13 Извештај од анализа на ефикасноста на употребата на водата во инсталацијата

4.2.14 Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган

Raporte të rregullta

4.1.1 Тë gjitha raportet dhe informimet që i kërkon kjo leje, operatori do ti përcjell deri te organi kompetent për ambientin jetësor në komunën Dibër.

4.1.2 Operatori do të jap raport për parametrat nga Tabela D2 në Shtojcën 2:

- a) në lidhje me pikat e shënuara të emisionit;
- b) për periodat për të cilat referohen raportet të shënuara në Tabelën D2 nga Shtojca 2 dhe për formën dhe përmbajtjen e formularëve, operatori dhe organi kompetent do të arrin marrëveshje për kohën e negociatave;
- c) dhënia e të dhënave për rezultate të këtylla dhe vlerësime siç mund të kërkohet nga ana e formularëve të shënuara në ato Tabela; dhe
- d) përcjellja e raportit deri te organi kompetent deri në fund të muajit mars të vitit të ardhshëm për vitin e kaluar me përmbajtje dhe të dhëna të specifikuar në tabelën e më poshtme.

Raporti vjetor për ambientin jetësor

4.2.1 Emisione nga instalimet

4.2.2 Raport nga menaxhimi me mbeturina

4.2.3 Rishikim për harxhimin e lëndës së parë

4.2.4 Rishikim i vërejtjeve (ankesa)

4.2.5 Programi për menaxhim me ambientin jetësor - raport nga viti i kaluar

4.2.6 Programi për menaxhim me ambientin jetësor - propozim për vitin aktual

4.2.7 Regjistri i emisioneve ndotëse - raport nga viti i kaluar

4.2.8 Regjistri i emisioneve ndotëse - propozim për vitin akademik

4.2.9 Raport për monitorim të ambientit jetësor

4.2.10 Rishikim i incidenteve

4.2.11 Raport nga analiza e shfrytëzimit të energjisë në instalim

4.2.12 Raport nga analiza e efikasitetit nga shfrytëzimi i lëndës së parë gjatë procesit

4.2.13 Raport nga analiza e efikasitetit nga shfrytëzimi i ujit në instalim

4.2.14 Të gjitha lëndët të specifikuar nga ana e organit kompetent

Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одолжување:

- a) кога ќе утврди емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- b) кога ќе утврди фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала па не може са предизвика загадување;
- c) кога ќе забележи некаква неисправеност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување;
- d) било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:

- a) перманентен престанок на работата било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- b) престанок на работа на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- c) повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (b).

5.1.3 операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

Било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;

Промена на податоците за холдинг компанија на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

За активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен.

Нjoftimet

5.1.1 Operatori do të njoftoj organin kompetent pa vonesa:

- a) kur të vërtetohet emisioni i ndonjë substance e cila e kalon limitin ose kriterin e kësaj leje, i shënuar në lidhje me atë substancë;
- b) kur të vërtetohet emision jetëshkurtër që nxis ose mund të nxis ndotje, vetëm në rast se sasia e emituar është shumë e vogël dhe nuk mund të nxis ndotje;
- c) kut të vëren ndonjë parregullsi, defekt ose ndërprerje të punës të stacionit ose teknikave, që nxit ose ka kapacitet të nxis ndotje;
- d) çfarëdo ndikim të padashur që nxit ose ka kapacitet të nxis ndotje.

5.1.2 Operatorot do të japë njoftim në form0235 të shkruar sa është e mundur më shpejtë, për secilën nga:

- a) ndalimi permanent i punës në cilën do pjesë ose në të gjithë instalimin, për të cilin jepet leja;
- b) ndërprerje e punës në ndonjë pjesë ose në të gjithë instalimin për të cilin për të cilin jepet leja, me mundësi të jetë më shumë se 1 vit; dhe
- c) filimi i përsëritur i punës në ndonjë pjesë ose në të gjithë instalimin për të cilën jepet leja, pas ndërprerjes pas njoftimit sipas 5.1.3(b).

5.1.3 Operatori do të jep njoftim me shkrim brenda 14 ditëve para paraqitjes së tyre, për punët e më poshtme: Çfarëdo ndryshimi në emrin tregtar të operatorit, emrit të regjistruar ose adresës së regjistruar të zyrës;

Ndryshimi i të dhënave për holding kompanin të operatorit (përfshi dhe të dhënat për holding kompanin në cilën operatori bëhet pjesë e saj);

Për aktivitete kur operatori shkon në falimentim mbyll një marrëveshje vullnetare ose është i dëmtuar.

Емисии

Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1. ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Број според мапата)

Емисија на гасови од печка за печење гипс, после млин за гипс

Emisione

Emisione në ajër

6.1.1 Emisionet në ajër nga pika(t) e emisionit të shënuara në Tabelën 6.1 do të rrjedhin vetëm nga burimi(et) të shënuara në atë Tabelë. (Numri sipas hartës)

Emisioni i gazrave nga fura për pjekjen e gipsit, pas mullirit për gips

Мерно место: Вентилационен канал (оџак) После млин за гипс							Тип на гориво и потрошувачка: мазут, 450л/х			
Топлотна сила на огништето: 5МЊ										
Емисиони параметри, концентраци и количества										
т	Влага		СО ₂		СО ₃		Цврсти честички		Волуменск и проток на гас	Масен проток на гас
	г/м ³	кг/х	мг/м ³	кг/х	мг/м ³	кг/х	мг/м ₃	кг/х	Нм ³ /х	кг/х
129	99,22	664,2	0,097	0,00065	0,121	0,00081	52,0	0,35	6694	5795
Максимално дозволени концентрации										
							120			

Мерно место: Вентилационен канал (оџак) После млин за гипс															
Топлотна сила на огништето: 5МЊ									Тип на гориво и потрошувачка: мазут, 450л/х						
Емисиони параметри, концентраци и количества															
т	O ₂	ЦО		CO ₂		НО _п		ЦО ₂	Х Ф		Цврсти честички		Вол ум про ток на гас	Мас ен про ток на гас	
	%	мг/ м ³	кг/х	мг/ м ³	кг/х	мг/ м ³	кг/х	%	мг/ м ³	кг/х	мг/ м ³	кг/х	Нм ³ /х	кг/х	
128	20,8	2,5	0,01 3	0,0	0,0	2,05	0,01 1	0,1	-	-	46,5	0,25	542 2	488 0	
Максимално дозволени концентрации (МДК)															
									10		120				

мерно место	со вклучени вентилатори													
	T	O ₂	CO		NO _x			CO ₂	перспективни			волуменски	масен	λ
			CO		NO				проток	проток	проток	на гас	проток	
	°C	%	%	мг/м ³	кг/ч	мг/м ³	кг/ч	мг/м ³	кг/ч	мг/м ³	кг/ч	Нм ³ /ч	кг/ч	%
поток за производство на гипс картонски плочи														
Б Б 1 буџлер	41,4	20,8	/	3,4	0,04	/	/	/	/	/	/	10380	11314,2	/
Б Б 2 бандстрасе	43,4	20,8	/	3,4	0,01	/	/	/	/	/	/	1988	2166,9	/
О-1 оџак	186	18,1	2	4,6	0,06	17,1-18,4	0,24-0,26	/	/	/	/	14344	10738	603
О-2 оџак	180	17,3	2,5	2,3	0,03	15,9-17,1	0,22-0,24	/	/	/	/	14746	11059,5	465
О-3 оџак	99,3	20,6	/	2,3	0,034	/	/	/	/	/	/	15051	13546,9	/
поток за печене на гипс														
К Б 1 кофлер	131	20	/	/	/	/	/	113,6	1,17	32,2	0,36	10380	8739,2	/
К Б 2 млин	91,2	18,5	1,4	/	/	71	0,57	113,6-115	0,92-0,93	26,2	0,21	1988	7485,1	765,6
К Б 3 отстранување	42,7	21	/	/	/	/	/	/	/	30,1	0,17	14344	6338,3	/
максимално дозволени концентрации														
					500			500		50				

Мерно место: вентилационен канал Б оџак од бренир													
Топлотна сила на огништето: 5,7 МВ						Вид на гориво: мазут Потрошувачка: 12.480 л/мес. 149.000 л/год.							
Емисиони параметри, концентрации и количества													
t	O ₂	CO ₂	CO				NO _x		CO ₂	час и број	волумен ски проток на гас	мас ен проток	λ
°C	%	%	мг/м ³	кг/ч	мг/м ³	кг/ч	мг/м ³	кг/ч	мг/м ³	кг/ч	Нм ³ /ч	кг/ч	%
331	17,4	2,7	10,3-16	0,11-0,17	/	/	969,1	10,6	1-2	10930	5773	481	
Максимално дозволени концентрации													
			170		350			1700		2			

Емисија за почва

6.2.1 Операторот ќе врши редовно чистење на патната инфраструктура заради контрола на можноста од формирање на фугитивна емисија на прашина.

6.2.2 Операторот ќе врши редовно перење на патната инфраструктура со цел одржување на висока хигиена и контрола на можноста од формирање на фугитивна емисија на прашина, со дневна динамика особено во летните месеци.

6.2.3 Операторот ќе врши складирање на суровини во боксовите до нивоа на висина на преградени сидови заради контрола на можноста од формирање на фугитивна емисија на прашина.

6.2.4 Операторот ќе врши распркување на вода на патната инфраструктура и местата на складирање на ситнозрнест материјал заради контрола на можноста од формирање на фугитивна емисија на прашина, особено во летните месеци и на ниво на дневна динамика.

Емисони пѐр токѐн

6.2.1 Operatori do të kryej pastrim të rregullt të infrastrukturës rrugore për të kontrolluar mundësinë e formimit të emisionit fugitiv të pluhurit.

6.2.2 Operatori do të kryej larje të rregullt të infrastrukturës rrugore me qëllim mbajtjen e nivelit të lartë të higjenës dhe kontrollin e mundësisë për formim të emisionit fugitiv të pluhurit, me dinamikën ditore sidomos gjatë mujave të verës.

6.2.3 Operatori do të kryej magazinimin e lëndës së parë në kutiat deri në lartësinë e mureve ndarëse për të kontrolluar mundësinë e formimit e emisioneve fugitive të pluhurit.

6.2.4 Operatori do të bëjë spërkatjen me ujë të infrastrukturës rrugore dhe vendeve ku bëhet magazinimi i materijaleve kokërvogël për të kontrolluar mundësinë e formimit e emisioneve fugitive të pluhurit, sidomos gjatë mujave të verës dhe në nivel të dinamikës ditore.

Табела 6.3.1 Емисии во површински води
Tabela 6.3.1 Emisione në ujrat sipërfaqësor

Опис Përshkrim	Документ Dokumentat	Дата кога е примено Data kur është pranuar
Прилог VII Shtojva VII	Барање за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола бр. 08-217- 2014/2017 Kërkesa për marrjen e B - lejes së integruar ekologjike nr. 08-217-2014/2017	06.03.2014

Табела 6.3.2 Точки на емисија во вода
Tabela 6.3.2 Pikat e emitimit në ujë

Ознака на точка на емисија Shenja e pikës së emisionit	Извор Burimi	Количество Sasia
B1 Локација/Lokacioni 41.517061N 20.531473E	Технолошки отпадни води Ujra të ndotura teknike	Ќе биде дополнително одредено Do të jetë e specifikuar më tej

Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Емисиите во површински води наведени во Табела 6.3.1 и 6.3.2 ќе потекнуват само од извор(и) дадени во табела

Emisione në ujë (të ndryshme nga emisionet në kanalizim)

6.3.1 Emisionet në ujrat sipërfaqësor të cekuar në Tabelat 6.3.1 dhe 6.3.2 do të kenë origjinë vetëm nga burimi(et) të dhëna në tabela.

6.3.2 Не се дозволуваат емисии во вода од извори неопфатени со табела 6.3.1 и 6.3.2

6.3.3 Емисиите во вода не смее са ги надминат граничните вредности наведени во табелите 6.3.3

6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

6.3.2 Нук lejohet emisionet në ujë nga burime të papërfshira në tabelë 6.3.1 dhe 6.3.2

6.3.3 Emisionet në ujë nuk lejohet ti kalojnë vlerat kufitare të shënuara në tabelat 6.3.3

6.3.4 Operatori do të kryhej monitorim të parametrave të shënuara në Tabelën 6.3.2 të pikave të emisionit dhe më pak të frekfrentimit të shënuara në atë Tabelë.

Табела 6.3.3 Гранични вредности за емисија Tabela 6.3.3 Vlerat kufitare për emisione		
Параметар Parametri	ГБЕ VKE	Фреквенција на мониторинг Frekfenca e monitorimit
pH	6.5-9.0	Квартално
Суспендирани материи мг/л Materie të specifikuara mg/l	35	Квартално
Вкупно масла и масти мг/л Gjithsej vajra dhe yndyrna mg/l	20	Квартално

6.3.5 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2 на точките на емисијата и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела. Извештаите ќе се доставаат до надлежниот орган во рок од 15 дена од мерењето.

6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот Б1 со фреквенција како што е наведено во табела 6.3.2

6.3.7 Не се дозволува испуштање на други отпадни води во води без претходно соодветен третман.

6.3.8 Операторот ќе безбеди дозвола за испуштање отпадни води во површински реципиент, за што соодветно ќе го извести надлежниот орган.

6.3.5 Operatori do të kryhej monitorim të parametrave të shënuara në Tabelën 6.3.2 të pikave të emisionit dhe më pak të frekfencave të shënuara në atë Tabelë. Raportet do të dorëzohen deri te organi kompetent brenda 15 ditëve nga matja.

6.3.6 Operatori do të marrë mostra dhe do të kryhej monitorim në vendet e lëshimit B1 me frekuencë siç është shënuar në Tabelë 6.3.2

6.3.7 Nuk lejohet lëshimi i ujrave tjera të ndotura në ujra pa trajtim adekuat të mëparshëm.

6.3.8 Operatori do të sigurojë leje për lëshimin e ujrave të zeza në Recipientin sipërfaqësor, për të cilën gjegjësisht do ta informoj organin kompetent.

Емисии во канализација

На локацијата каде се наоѓа инсталацијата не постои канализационен систем па за одведување на санитарните води од инсталацијата се користи бетонска не пропусна јама која редовно се одржува.

Операторот е должен редовно да врши контрола и чистење на поставените подвижни тоалти и при секое непредвидено истекување на отпадните води во почвата правовремено да интервенира и да го

Емисии во канализим

Нë lokacione ku ndodhet instalimi nuk ka sistem kanalizimi dhe për drenazhimin e ujrave sanitare nga instalimi përdoret gropë septike jo lëshuse nga betoni e cila rregullisht pastrohet.

Operatori është i detyruar rregullisht të bëjë kontrollim dhe pastrim të tualeteve të lëvizshme dhe gjatë çdo rrjedhje të paparshikuar të ujrave të zeza në tokë të intervenohet në kohë dhe ta njofton organin kompetent në komunën Dibër për problemin e

запознае Надлежниот орган во Општина Дебар за ndodhur.
настаниот проблем.

Табела 6.4.1 Точки на емисии во канализација Tabela 6.4.1 Pikat e emisionit në kanalizim		
Ознака на точка на емисија Shenja e pikës së emisionit	Извор Burim	Испуст Lëshimi
Мерно место A1 Pika matëse A1	Испуст на технолошка вода од машинска работилница и перење возила Lëshimi i ujit teknologjik nga puntoria mqinerike dhe larja e automjeteve	Во канализација Në kanalizim 034/14 N 41.51776 E 20.53247
Мерно место A2 Pika matëse A2	Мерно место испуст на технолошка вода во реципент Pika matëse lëshimi i ujit teknik në recipient	Во канализација Në kanalizim 034/14 N 41.51743 E 20.53426

6.4.1 Емисиите во канализацијата од точката(ите) на емисијата наведени во точка 6.4.1 ќе потекнуваат само од изворот(ите) наведени во таа Табела

6.4.2 Границите на емисиите во канализацијата за параметарот(рите) и точките на емисијата поставени во Табела 6.4.2 нема да биде пречекорени во соодветниот временски период.

6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план од поглавјето 8 од оваа дозвола.

6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.3.3 на точките на емисијата и не поретко од наведеното во таа Табела.

6.4.5 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може са предизвикуваат штета на канализацијата или има влијание.

6.4.6 Не смее да има емисии во канализацијата од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2 освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои ќе ги има во водата.

6.4.1 Emisionet në kanalizim nga pika(t) e emisionit të shënuara në pikën 6.4.1 do të kenë origjinë vetëm nga burimi(et) të shënuara në atë Tabelë

6.4.2 Kufitë e emisionit në kanalizim për parametrin(at) dhe pikat e emisionit të vendosura në Tabelën 6.4.2 nuk do të tejkalohen në periudhë kohore të përshtatshme.

6.4.3 Periudha kohore nga 6.4.2 korenspondojnë me ato të planit operativ të pranuar nga kreu 8 i kësaj leje.

6.4.4 Operatori do të bëjë monitorim të parametrave të shënuara në Tabelën 6.3.3 të pikave të emisionit dhe më rallë se siç është theksuar në Tabelën.

6.4.5 Nuk do të ketë lëshim të çfarëdo lloj substancave të cilat mund të shkaktjnë dëm të rrjetit të kanalizimit ose të ndikojnë.

6.4.6 Nuk mund të ketë emisione në kanalizim nga ana e instalimit për të cilën jepet leja, e cilës do substancë e rishkruar për ujë për të cilën nuk janë dhënë kufit në Tabelën 6.4.2 përveç për koncentime të cilat nuk janë më të mëdha nga ato që do ti ketë në ujë.

Табела 6.4.2 Граници на емисии во канцеларија A1 и A2
Tabela 6.4.2 Kufitë e emisioneve në kanalizim A1 dhe A2

Параметар Parametri	После третирање A1 Pas trajtimit A1	После третирање A2 Pas trajtimit A2	Гранични вредности на емисии во канализацијата (ГБЕ) Vlerat kufitare të emisionit në kanalizim (VKE)	Фреквенција на мониторинг Frekuenca e monitorimit
	Вредност Vlera	Вредност Vlera	Вредност Vlera	Еднаш годишно Një herë në vit
Температура t Temperatura t (C°)	20.20	20.50	40	
pH	7.41	7.94	6.5-9.5	
Електропитска спроводливост Përçueshmëri elektrike т	2.488,00	252,00	/	
Суспендирани материи Materie të suspenduara (mg/l)	632,00	451,20	/	
Амониум Amonium	<0,03	<0,03	/	
Нитриум Nitrium	0,04	<0,01	10	
Нитрати Nitrate	5,10	<0,50	/	
Хлориди Klorure	5,00	<5,0	/	
Сулфати Sulfate	520,00	93,00	/	
Фосфати Fosfate	<0,05	<0,05	/	
ХПК НКО	381,00	20,00	250	
БПК КВО	5,70	10,70	700	

6.5 Емисии на топлина

Со оглед на активностите кои ги врши Инсталацијата "Кнауф - Радика" АД Дебар, ул "8-ми Септември" бб Дебар, при спроведување на истите не доаѓа до емисии на топлина, дури и кога се јавуваат емисии на топлина истите се незначителни и немаат негативно влијание врз животната средина.

6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани од националното законодавство (Одлука за уредување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава - Службен весник на РМ бр. 1/09, и Правилник за локациите на мерни станиции и мерни места - Службен весник на РМ бр. 120/08,

6.6.2 Активностите на локацијата нема да предизвикуваат зголемена бучава надвор од локацијата и не смеат да ги надминат дозволените нивоа на бучава за подрачје од четврт степен на заштита од бучава, согласно Одлуката за утврдување кои случаи се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на РМ)

6.6.3 Операторот е должен да врши мониторинг на бучавата на секои 12 месеци од добивање на дозволата според предлог планот за мониторинг даден во прилог XI од барањето за еколошка дозвола. Добиените резултати е должен да ги доставува до Надлежниот орган.

6.6.4 Емисиите на бучава од локацијата треба да се во согласност со стандардите пропишано со националното законодавство - Правилник за гранични вредности на нивото на бучава за животната средина (Службен весник на РМ бр. 147/08).

6.6.5 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото на звучниот притисок (Leg,T) мерено на локации кои се осетливи на бучава.

6.6.6 Операторот е должен да се придржува на работното време кое е приложено со поднесеното барање за Б - интегрирана еколошка дозвола и не треба да има никакви активности со кои би се емитирала дополнителна бучава надвор од рамките на предвиденото работно време.

6.6.7 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за

6.5 Emisionet e nxehtësisë

Duke pasur parasysh aktivitetet të cilat i kryen instalimi "Knauf-Radika" SHA Dibër, rr. "8-të Shtatori" pn Dibër, gjatë realizimit të të njëjtave nuk vjen deri të emitimi i nxehtësisë, edhe kur paraqiten emitime të nxehtësisë të njëjtat janë të parëndësishme dhe nuk kanë ndikim negativ ndaj ambientit jetësor.

6.6 Emisionet e zhurmës dhe vibrimeve

6.6.1 Emisionet e zhurmës nga lokacioni duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet e përshkruara nga Ligjivënsit kombëtar (Vendim për rregullimin në cilat raste dhe nën çfarë kushte konsiderohet se është prishur qetësia e qytetarëve nga zhurma e dëmshme - Gazeta zyrtare e RM nr. 1/09, dhe Rregullorja për lokacione në stacione matëse dhe pika matëse - Gazeta zyrtare e RM nr. 120/08.

6.6.2 Aktivitetet e lokacionit nuk do të shkaktojnë zhurmë të zmadhuar jasht lokacionit dhe nuk lejohet ti kalojnë nivelet e lejuara të zhurmës për zona të shkallës së katërt të mbrojtjes nga zhurma, në pajtim me Vendimin për vërtetim në cilat raste konsiderohet se është prishur qetësia e qytetarëve nga zhurma e dëmshme (Gazeta zyrtare e RM).

6.6.3 Operatori është i detyruar të bëjë monitorim të zhurmës në çdo 12 muaj nga marrja e lejes sipas parashikim planit për monitorim i dhënë në Shtojcën XI nga kërkesa për leje ekologjike. Rezultatet e fituara është i detyruar ti dorëzojë deri te organi kompetent

6.6.4 Emisionet e zhurmës nga lokacioni duhet të jenë në pajtim me standardet të shkruara nga Ligjivënsit kombëtar - Rregullorja për vlera kufitare të nivelit të zhurmës për ambientin jetësor (Gazeta zyrtare e RM nr. 147/08).

6.6.5 Zhurma nga instalimi nuk duhet të sjell deri te rritja e nivelit të shtypjes së zërit (Leg,T) e matur në lokacione që janë të ndjeshme ndaj zhurmës.

6.6.6 Operatori është i detyruar ti përmbahet orarit të punës e cila është paraqitur me kërkesën për B - leje të integruar ekologjike dhe nuk duhet të ketë asnjë aktivitet nga i cili do të emitohet zhurmë shtesë jashtë kornizave të orarit të paraparë të punës.

6.6.7 Operatori do të bëjë kontroll të zhurmës në lokacion në nivel vjetor. Programi për kontroll të

преглед на бучавата треба да се превземе во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

zhurmës duhet të miret në pajtim me praktikën më të mirë të BE.

Табела 6.6.1 Емисии на бучава дБ (A) Tabela 6.6.1 Emisionet e zhurmës dB (A)		
	Преку ден Gjatë ditë	Преку нож Gjatë natës
Подрачје од ИВ степен Нарësirë me shkallë IV	70	60

Точка на мерење Pika e matjes	Координати Koordinatat	Измерено ниво на бучава (дБ) Niveli i matur i zhurmës (dB)
АН1	42°6'56.55" N 22°5'33.94" E	59.2-60.6
АН2	42°6'56.18" N 22°5'29.58" E	45.1-48.3
АН3	42°6'53.64" N 22°5'30.56" E	52.4-54.1

6.7 Емисии во почва

6.7.1 Нема емисии во почва

6.7.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва

Поради тоа што операторот како суровина во процесот користи природен материјал нема штетни емисии во почва. За секоја непредвидена емисија операторот ќе го извести Надлежниот орган во општина Дебар.

6.7 Emisione në tokë

6.7.1 Nuk ka emsione në tokë

6.7.2 Operatori do të njoftoj për çdo emitim të pa planifikuar në tokë

Për shkak se operati si lëndë të parë gjatë procesit përdorën materijal natyror nuk ka emisione të dëmshme në tokë.

Пренос до пречистителна станица за отпадни води

7.1 Инсталацијата не пренесува отпадни води до пречистителна станица

Transferimi deri në stacionin për pastrim të ujrave të zeza

7.1 Instalimi nuk transferon ujra të zeza deri në stacionin për pastrim

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторот ќе треба да ја спроведе Програма за подобрување, предложена од негова страна со мерки кои се однесуваат на заштита на животната средина. Програмата за подобрување, предложена од Операторот, ги вклучува следните активности:

1. Програма за подобрување во површински коп

1.1. Активности

Активност бр. 1. - Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа за животната околина тековно.

Активност бр. 2. - Означување на експлоатационото поле

1. Опис, оградување, означување на експлоатационото поле

Активност бр. 3. - Намалување на негативен визуелен ефект на животна средина и физичко уредување на просторот (поставување на дополнително заштитно зеленило).

Активност бр. 4. - Намалување на прашината која се создава од самото работење на каменоломот.(прскање на работните површини и куповите материјал особено во сушните месеци со вода, со цел намалување на фугитивните емисии).

Активност бр. 5. - Затварање или покривање на куповите материјал, доколку не дојде до намалување на фугитивната прашина

Активност бр. 6. - Мониторинг на концентрација на ПМ₁₀ прашина во амбиентниот воздух и извештај од истиот –тековно

1.2. Управување со отпад

PROGRAMI PËR PËRMIRËSIM

Operatori duhet ta zbaton Programin për përmirësim, të propozuar nga ana e tij me masa të cilat kanë të bëjnë me ambientin jetësor. Programi për përmirësim, i propozuar nga operatori, i përfshin aktivitetet e mëposhtme:

1. Programi për përmirësim në minierat sipërfaqësor

1.1. Aktivitete

Aktiviteti nr. 1. - Edukimi dhe trajni i të gjithë të punësuarve me qëllim ngritjen e vetëdijes së punëtorve për tu kujdesur për ambientin jetësor.

Aktiviteti nr. 2. - Shënimi i fushës së eksploatimit.

1. Përshkrim, rrethimi me gardh, shënimi i fushës së eksploatimit

Aktiviteti nr. 3. - Zvogëlimi i efektit negativ vizuel i ambientit jetësor dhe rregullimi fizik i hapësirës (vendosja e gjelbërimit mbrojtës shtes).

Aktiviteti nr. 4. - Zvogëlimi i pluhurit i cili formohet nga vetë puna e gurëthyese. (spërkatja me ujë e hapësirave punuese dhe materialeve të grumbulluara sidomos gjatë mujave me thatësi, me qëllim zvogëlimin e emisioneve fugitive).

Aktiviteti nr. 5. - Mbyllja ose mbulimi i materijaleve të grumbulluara, nëqoftëse nuk vjen deri te zvogëlimi i pluhurit fugitiv.

Aktiviteti nr. 6. Monitorimi i koncentrimin të pluhurit PM₁₀ në ajrin e ambientit dhe raport për të njëjtin - momental.

1.2. Menaxhimi me mbeturina

P.b. N.r.	Активност Aktivitet	Цел Qëllim	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Управување со отпад, кој се генерира со промена на уљето на работните машини (бaгeр, утоварувач и сл.) треба да биде во согласност со Законот за управување со отпад Menaxhimi me mbeturina, e cila gjenerohet me ndryshimin e vajit të makinave të punës (bager, ngarkusi dhe të ngjajshëm) duhet të jetë në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina	Да се исклучи можноста за контакт на уљето со почвата Të ndërpritet mundësia e kontaktit të vajit me tokën	Тековно Momentale
2.	Водење евиденција за генерираниот	Евидентирање на	Тековно

	отпад и пополнување на Идентификационен и Транспортен формулар за различните фракции отпад при предавање на отпадот на овластен собирач и редовно известување до надлежен орган Mbajtja e evidencës për mbeturinat e gjeneruara dhe plotësimi i formularit të Identifikimit dhe Transportit për fraksione të ndryshme të mbeturinave gjatë dorëzimit të mbeturinave mbledhësit të autorizuar dhe informimi i rregullt i organit kompetent	отпадот Regjistrimi i mbeturinave	Momentale
3.	Обележување на локациите каде се врши складирање на сировини и отпад Shënimi i lokacioneve ku kryhet magazionimi i lëndëve të para dhe mbeturinave	Појасен увид Pasqyrë të qart	Тековно Momentale

1.3. Мерки за намалување на влијанието од отпадни води

1.3. Masa për zvogëlimin e ndikimit nga ujrat e zeza

P.b. N.r.	Активност Aktivitet	Цел Qëllim	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Површинскиот коп не е приклучен на канализациона мрежа, за затоа е изграден септичка јама со што е постигнат правилен пристап во начинот на управување со отпадни води Minierat sipërfaqësore nuk janë të përfshira në rrjetin e kanalizimit, për atë është ndërtuar gropë septikeme të cilën arrihet qasje e duhur për menaxhimin me ujrat e zeza	Да се исклучи можноста за слободно пуштање на водата во почвата Të mbyllet mundësia për lëshim të lirë të ujit në tokë	Тековно Momentale
2.	Редовно чистење на септичката јама од страна на овластена компанија Pastrimi i rregullt i gropës septike nga ana e kompanisë së autorizuar	Да се исклучи можноста за контакт на отпадната вода со почвата Të mbyllet mundësia e kontaktit të ujrave të zeza me tokën	Тековно Momentale

2. Програма за подобрување во дробалица (brecher), печење на гипс (kocher) и мишерарј (mischerei)

2.1. Активности

Активност бр. 1. - Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина.

Активност бр. 2. - Потполно автоматизација на водење на процесот со цел да нема оператор до дробалицата односно заштита на операторот од прашина, бучава исл.

Активност бр. 3. - Намалување на прашината која се создава од самото работење на производната линија - дробалица (brecher), печење на гипс (kocher) и мишерарј (mischerei).

Активност бр. 4 - Мониторинг на концентрација на PM_{10} прашина во амбиентниот воздух и извештај од истиот –тековно.

2.2. Управување со отпад

2. Programi për përmirësimin e gurthyeses (brecher), pjekja e gipsit (kocher), dhe mishera (mischerei)

2.1. Aktivitete

Aktiviteti nr. 1. - Edukimi dhe trajnimi i të gjithë të punësuarve me qëllim ngritjen e vetëdijes e të punësuarve për tu kujdesur për ambientin jetësor.

Aktiviteti nr. 2. - Mekanizimi total i udhëheqjes së procesit me qëllim që të mos ketë operator deri te gurthyesja ose mbrojtja e operatorit nga pluhuri, zhurma dhe të ngjajshme.

Aktiviteti nr. 3. - Zvogëlimi i pluhurit i cili krijohet nga vetë puna e linja e prodhimit - gurthyesa (brecher), pjekja e gipsit (kocher) dhe mishera (mischerei).

Aktiviteti nr. 4. - Monitorimi i koncentrimin të pluhurit PM_{10} në ajrin e ambientit dhe raport nga i njëjti - momentale.

2.2. Menaxhimi me mbeturina

P.b. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Управување со отпад, кој се генерира од самото работење на дробалицата (brecher), печење на гипс (kocher) и мишерарј (mischerei), треба да биде во согласност со Законот за управување со отпад Menaxhimi me mbeturina, e cila gjenerohet nga vetë puna e gurthyeses (bracher), pjekja e gipsit (kocher) dhe mishera (mischerei), duhet të jetë në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina	Да се исклучи можноста за контакт на отпадот со почвата Të mbyllet mundësia për kontakt e mbeturinave me tokën	Тековно Momentale
2.	Водење евиденција за генерираниот отпад и пополнување на Идентификационен и Транспортен формулар за различните фракции отпад при предавање на отпадот на овластен собирач и редовно известување до надлежен орган Mbajtja e regjistrit për mbeturinat e gjeneruara dhe plotësimi i formularit Identifikues dhe të Transportit për fraksione të ndryshme të mbeturinave gjatë dorëzimit të mbeturinave tek mbledhësi i autorizuar dhe informimi i	Евидентирање на отпадот Regjistrimi i mbeturinave	Тековно Momentale

	rregullt i organit kompetent		
3.	Обележување на локациите каде се врши складирање на сировини и отпад Shënimi i lokacioneve ku kryhet magazinimi i lëndëve të para dhe mbeturinave	Појасен увид Pasqyrë të pastër	Тековно Momentale

2.3. Мерки за намалување на емисите во воздух

2.3. Masa për zvogëlimin e emisioneve në ajër

P.б. N.r.	Активност Aktivitet	Цел Qëllim	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Промена на енергенсот, наместо пропан бутан да се користи LNG, кој полесно и поцелосно сосогорува т.е. емисиите на гасови помали Ndryshimi i lëndës djegëse, në vënd të butanit të përdoret LNG, e cila mëlehtë dhe më plotë digjet, emisione të vogla të gazit	Намалување на емисиите во воздух Zvogëlimi i emisioneve në ajër	Користење, согласно цената на берзата Shfrytëzimi, në pajtim me çmimin në berzë



3. Програма за подобрување во гипскартонски плочи

3.1. Активности

Активност бр. 1. - Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа за животната околина тековно.

Активност бр. 2. - Означување на работната просторија и физичко уредување на производната

3. Programi për përmirësimin e pllakave të gipskartonit

3.1. Aktivitetet

Активитети nr. 1. - Edukimi dhe trajnimi i të gjithë të punësuarve me qëllim ngritjen e vetëdijes e të punësuarve për tu kujdesur për ambientin jetësor.

Aktiviteti nr. 2. - Shënimi i hapësirës së punës dhe rregullimi fizik i sallë së prodhimit.

Aktiviteti nr. 3. - Zvogëlimi i pluhurit i cili krijohet

хала.

Активност бр. 3. - Намалување на прашината која се создава од самото работење на постројењето.

Активност бр. 4 - Мониторинг на концентрација на емисија на гасови во амбиентниот воздух и извештај од истиот –тековно.

3.2. Управување со отпад

nga vetë puna.

Активитети nr. 4. - Monitorimi i koncentrimet të emisionit të gazrave në ajrin e ambientit dhe raportimi i të njëjtës - momentale.

3.2. Menaxhimi me mbeturina

P.б. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Управување со отпад, кој се генерира од самото работење постројењето за производство на гипскартонски плочи, треба да биде во согласност со Законот за управување со отпад Menaxhimi me mbeturina, i cili gjenerohet nga vetë puna për prodhimin e pllaka të gipskartonit, duhet të jetë në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina	Да се исклучи можноста за контакт на отпадот со почвата Të mbyllet mundësia për kontakt e mbeturinave me tokën	Тековно Momentale
	Водење евиденција за генерираниот отпад и пополнување на Идентификационен и Транспортен формулар за различните фракции отпад при предавање на отпадот на овластен собирач и редовно известување до надлежен орган Mbajtja e regjistrit për mbeturinat e gjeneruara dhe plotësimi i formularit Identifikues dhe të Transportit për fraksione të ndryshme të mbeturinave gjatë dorëzimit të mbeturinave tek mbledhësi i autorizuar dhe informimi i rregullt i organit kompetent	Евидентирање на отпадот Regjistrimi i mbeturinave	Тековно Momentale
3.	Обележување на локациите каде се врши складирање на сировини и отпад Shënimi i lokacioneve ku kryhet magazinimi i lëndëve të para dhe mbeturinave	Појасен увид Pasqyrë të pastër	Тековно Momentale

3.3. Мерки за намалување на емисите во воздух

3.3. Masa për zvogëlimin e emisioneve në ajër

P.б. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Промена на енергенсот, наместо	Намалување на	Користење,

	пропан бутан да се користи LNG, кој полесно и поцелосно сосогорува т.е. емисиите на гасови помали Ndryshimi i lëndës djegëse, në vënd të butanit të përdoret LNG e cila më lehtë dhe më plotë digjet, emisione të vogla të gazit	емисиите во воздух Zvogëlimi i emisioneve në ajër	согласно цената на берзата Shfrytëzimi, në pajtim me çmimin në berzë
2.	Промена на постојните вилушкарни со нови и тоа електрични (со акумулатори) и со бели гуми Ndryshimi i vinçve-pirun egzistues me të ri dhe ato elektrike (me bateri) dhe me goma të bardha	Намалување на емисии на гасови Zvogëlimi i emisioneve të gazit	Тековно Momentale

4. Програма за подобрување во профили

4.1. Активности

Активност бр. 1.- Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа за животната околина тековно.

Активност бр. 2.- Означување на работната просторија и физичко уредување на производната хала.

Активност бр. 3.- Намалување на прашината која се создава од самото работење на построението.

Активност бр. 4- Мониторинг на концентрација на емисија на гасови во амбиентниот воздух и извештај од истиот –тековно.

4.2. Управување со отпад

4. Programi për përmirësim në profile

4.1. Aktivitete

Aktiviteti nr. 1. - Edukimi dhe trajnimi i të gjithë të punësuarve me qëllim ngritjen e vetëdijes e të punësuarve për tu kujdesur për ambientin jetësor.

Aktiviteti nr. 2. - Shënimi i hapësirës së punës dhe rregullimi fizik i sallë së prodhimit.

Aktiviteti nr. 3. - Zvogëlimi i pluhurit i cili krijohet nga vetë puna.

Aktiviteti nr. 4. - Monitorimi i koncentrimin të emisionit të gazrave në ajrin e ambientit dhe raportimi i të njëjtës - momentale.

4.2. Menaxhimi me mbeturina

P.b. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Управување со отпад, кој се генерира со промена на уљето на технолошката линија за производство на профили треба да биде во согласност со Законот за управување со отпад Menaxhimi me mbeturina, i cili gjenerohet nga ndryshimi i vajit i linjës teknologjike të prodhimit të profilëve, duhet të jetë në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina	Да се исклучи можноста за контакт на отпадот со почвата Të mbyllet mundësia për kontakt e mbeturinave me tokën	Тековно Momentale

	Водење евиденција за генерираниот отпад и пополнување на Идентификационен и Транспортен формулар за различните фракции отпад при предавање на отпадот на овластен собирач и редовно известување до надлежен орган Mbajtja e regjistrit për mbeturinat e gjeneruara dhe plotësimi i formularit Identifikues dhe të Transportit për fraksione të ndryshme të mbeturinave gjatë dorëzimit të mbeturinave tek mbledhësi i autorizuar dhe informimi i rregullt i organit kompetent	Евидентирање на отпадот Regjistrimi i mbeturinave	Тековно Momentale
3.	Обележување на локациите каде се врши складирање на сировини и отпад Shënimi i lokacioneve ku kryhet magazinimi i lëndëve të para dhe mbeturinave	Појасен увид Pasqyrë të pastër	Тековно Momentale

4.3. Мерки за намалување на емисите во воздух

4.3. Masa për zvogëlimin e emisioneve në ajër

P.b. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Промена на постојните вилушкарни со нови и тоа електрични (со акумулатори) и со бели гуми. Ndryshimi i vinçeve-pirun egzistues me të ri dhe ato elektrike (me bateri) dhe me goma të bardha	Намалување на емисии на гасови Zvogëlimi i emisioneve të gazit	Тековно Momentale

5. Програма за подобрување во утовар (верладунг)

5.1. Активности

Активност бр. 1.- Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа за животната околина тековно.

Активност бр. 2.- Означување на работната просторија и физичко уредување на производната хала.

Активност бр. 3.- Намалување на прашината која се создава од самото работење на построението.

Активност бр. 4- Мониторинг на концентрација на емисија на гасови во амбиентниот воздух и

5. Programi për përmirësim në ngarkim (verladung)

5.1. Aktivitete

Aktiviteti nr. 1. - Edukimi dhe trajnimi i të gjithë të punësuarve me qëllim ngritjen e vetëdijes e të punësuarve për tu kujdesur për ambientin jetësor.

Aktiviteti nr. 2. - Shënimi i hapësirës së punës dhe rregullimi fizik i sallë së prodhimit.

Aktiviteti nr. 3. - Zvogëlimi i pluhurit i cili krijohet nga vetë puna.

Aktiviteti nr. 4. - Monitorimi i koncentrimin të emisionit të gazrave në ajrin e ambientit dhe raportimi i të njëjtës - momentale.

извештај од истиот –тековно.

5.2. Управување со отпад

5.2. Menaxhimi me mbeturina

P.б. N.r.	Активност Aktivitet	Цел Qëllim	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Управување со отпад, кој се генерира со промена на уљето на вилушкарите и сл. треба да биде во согласност со Законот за управување со отпад Menaxhimi me mbeturina, i cili gjenerohet nga ndryshimi i vajit i vinçeve-pirun, duhet të jetë në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina	Да се исклучи можноста за контакт на отпадот со почвата Të mbyllet mundësia për kontakt e mbeturinave me tokën	Тековно Momentale
	Водење евиденција за генерираниот отпад и пополнување на Идентификационен и Транспортен формулар за различните фракции отпад при предавање на отпадот на овластен собирач и редовно известување до надлежен орган Mbajtja e regjistrit për mbeturinat e gjeneruara dhe plotësimi i formularit Identifikues dhe të Transportit për fraksione të ndryshme të mbeturinave gjatë dorëzimit të mbeturinave tek mbledhësi i autorizuar dhe informimi i rregullt i organit kompetent	Евидентирање на отпадот Regjistrimi i mbeturinave	Тековно Momentale
3.	Обележување на локациите каде се врши складирање на сировини и отпад Shënimi i lokacioneve ku kryhet magazinimi i lëndëve të para dhe mbeturinave	Појасен увид Pasqyrë të pastër	Тековно Momentale

5.3. Мерки за намалување на емисите во воздух

5.3. Masat për zvogëlim të emisioneve në ajër

P.б. N.r.	Активност Aktivitete	Цел Qëllim	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Промена на постојните вилушкарни со нови и тоа електрични (со акумулатори) и со бели гуми. Ndryshimi i vinçeve-pirun egzistues me të ri dhe ato elektrike (me bateri) dhe me goma të bardha	Намалување на емисии на гасови Zvogëlimi i emisioneve të gazit	Тековно Momentale

6. Програма за подобрување во механика и електрика

6.1. Активности

Активност бр. 1.- Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа за животната околина тековно.

Активност бр. 2.- Означување на работната просторија и физичко уредување на производната хала.

Активност бр. 3.- Намалување на прашината која се создава од самото работење на построението.

Активност бр. 4- Мониторинг на концентрација на емисија на гасови во амбиентниот воздух и извештај од истиот –тековно.

6.2. Управување со отпад

6. Programi për përmirësim në mekanik dhe elektrik

6.1. Aktivitete

Aktiviteti nr. 1. - Edukimi dhe trajnimi i të gjithë të punësuarve me qëllim ngritjen e vetëdijes e të punësuarve për tu kujdesur për ambientin jetësor.

Aktiviteti nr. 2. - Shënimi i hapësirës së punës dhe rregullimi fizik i sallë së prodhimit.

Aktiviteti nr. 3. - Zvogëlimi i pluhurit i cili krijohet nga vetë puna.

Aktiviteti nr. 4. - Monitorimi i koncentrimin të emisionit të gazrave në ajrin e ambientit dhe raportimi i të njëjtës - momentale.

6.2. Menaxhimi me mbeturina

P.б. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Управување со отпад, кој се генерира од самото работење да биде во согласност со Законот за управување со отпад Menaxhimi me mbeturina, i cili gjenerohet nga vetë procesi i punës, duhet të jetë në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturina	Да се исклучи можноста за контакт на отпадот со почвата Të mbyllet mundësia për kontakt e mbeturinave me tokën	Тековно Momentale
	Водење евиденција за генерираниот отпад и пополнување на Идентификационен и Транспортен формулар за различните фракции отпад при предавање на отпадот на овластен собирач и редовно известување до надлежен орган Mbajtja e regjistrin për mbeturinat e gjeneruara dhe plotësimi i formularit Identifikues dhe të Transportit për fraksione të ndryshme të mbeturinave gjatë dorëzimit të mbeturinave tek mbledhësi i autorizuar dhe informimi i rregullt i organit kompetent	Евидентирање на отпадот Regjistrimi i mbeturinave	Тековно Momentale
2.	Обележување на локациите каде се врши складирање на сировини и отпад Shënimi i lokacioneve ku kryhet magazinimi i lëndëve të para dhe mbeturinave	Појасен увид Pasqyrë të pastër	Тековно Momentale

6.3. Мерки за намалување на емисите во воздух

6.3. Masa për zvoglimin e emisioneve në ajër

P.b. N.r.	Активност Aktiviteti	Цел Qëllimi	Време на реализација Koha e realizimit
1.	Припрема на посебно место за работа со бренер и апаратот за заварување Pregaditja e vendit të posaçëm për punë me pishtar dhe aparat për saldim	Намалување на емисиите во воздух Zvogëlmimi i emisioneve në ajër	Тековно Momentale